


# **ДРЖАВНА МАТУРА ( 2020-2021)**

**СУГС гимназија „Никола Карев“**

# ИНФОРМАЦИИ ЗА МАТУРАНТИТЕ ЗА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА


Државната матура е збир од екстерни и интерни испити со кои се проверуваат и вреднуваат знаењата, вештините и способностите на учениците кои ги стекнале во **четиригодишното** средно образование.



# ВИДОВИ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ( ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ)

❖ ДИПЛОМА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА


❖ ДИПЛОМА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА



## ДИПЛОМА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА


Државната матура во гимназиското образование е во функција на завршен дел на средното образование и има за цел да послужи и за селекција на кандидатите при влез во високото образование.

- во државата и надвор од државата



# ДИПЛОМА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА

Училишната матура во гимназиското образование е наменета за учениците кои не се определиле за државна матура. Нејзината улога е сертификатна.



# ДРЖАВНАТА МАТУРА СЕ СОСТОИ

**ЕКСТЕРЕН/ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ – 2 предмети**

\*Одредени промени се направени во однос на пропозициите на екстерните и интерните предмети во однос на претходние години.

➤ **МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТРАТУРА**

➤ **СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ-англиски, германски, француски, руски јазик / МАТЕМАТИКА**

(тестовите за предметите од екстерниот дел се изготвени од Државниот испитен центар, според една испитна програма и еднакви се за сите училишта)

**ИНТЕРЕН ДЕЛ**

**2 ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ** - физика, хемија, биологија, математика, странски јазик – англиски, француски, германски, географија, класични јазици, ликовна уметност, музичка уметност, филозофија, социологија, историја, информатика.

**ПРОЕКТНА ЗАДАЧА**

# УЧИЛИШНАТА МАТУРА СЕ СОСТОИ

## ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ

**1 НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ – македонски јазик и литература**

## ИЗБОРЕН ДЕЛ

**1 општообразовен предмет – математика, странски јазик, (англиски, француски, германски и руски), физика, хемија, биологија, историја, географија, класичен јазик, ликовна уметност, музичка уметност, филозофија, социологија, информатика.**

\*Тестовите се составуваат и задаваат интерно од училишните предметни комисии врз основа на испитните програми посочени од Државниот испитен центар.

## ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

# ДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНА МАТУРА - екстерни испити -

- **Македонски јазик и литература на 05 јуни 2021** година - со почеток во 10 часот;
- **Математика, англиски, германски, француски или руски јазик на 11 јуни 2021** година  
- со почеток во 10 часот;

Дополнителни термини – (за ученици кои нема да можат да полагаат на 05 и 11.06.2021 заради вонредни околности)


- **25.06** - **Македонски јазик и литература на 05 јуни 2021** година - со почеток во 10 часот;
- **28.06** - **Математика, англиски, германски, француски или руски јазик**



# ДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

- екстерни испити -  
(августовски испитен рок)

- **Македонски јазик и литература на 11 август 2021** година со почеток во 10 часот;
- **Математика, англиски, германски, француски или руски јазик на 13 август 2021** година со почеток во 10 часот;



## ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИНТЕРЕН ИСПИТ

- Јунски испитен рок – од **16 до 30 јуни 2021** година
- Августовски испитен рок – од **16 и 20 август 2021** година

Интерните испити ги подготвуваат училишните предметни комисији врз основа на испитните програми посочени од Државниот испитен центар.

# Проектна задача

## Видови на проектна задача

- проектна задача- продукт/ творба/ изведба/настан
- проектна задача- есеј;
- проектна задача - извештај од емпириско истражување;
- проектна задача - извештај од експериментално истражување;

# НОВИНИ ВО ОДНОС НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Старите модели на проектни задачи се проширени со нови кои имаат за цел да поттикнат кај учениците креативност, имагинација, иновативност, творечки и претприемачки дух. Изработувајќи ги овие проектни задачи учениците ќе ја развиваат природната љубопитност, критичкиот дух, принципиелност и честност, чувство за праведност, емпатија, сочувство и разбирање за потребите на другите, вештини за водење истражувачки постапки (истражување на концепти, теми и идеи) кои имаат локално и глобално значење. Учениците ќе се оспособат за препознавање и решавање на проблеми и градење на вредносни системи втемелени на рационални и етички одлуки со намера да се направат позитивни промени.

# НОВИНИ ВО ОДНОС НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

- Младинска иницијатива - која ќе предизвика некаква промена во заедницата (волонтерски активности, еко-акции, обуки за стекнување одредени вештини, хуманитарни активности и помош и поддршка на ранливи социјални групи).
- Дигитални едукативни и социјални платформи (електронски весник или тематски профил) кои обработуваат креативни и образовни содржини од областа на јазикот, културата, науката, уметноста, медиумите/ влијанието на социјалните мрежи, општеството, граѓанското однесување во општествената заедница и сл.
- Видеоматеријали, кратки филмови, новинарски стории на одредена тема, протрети на личности од важност за заедницата, кампањи (на социјалните мрежи или во физички простор) кои учениците ги изработиле со цел промовирање позитивни вредности.
- Уметничка или сценска изведба (драма, литературно читање, ораторска вечер, изложба, мултимедијален настан и сл. )

МК SQ TR E

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

ДРЖАВНА МАТУРА | УЧИЛИШНА МАТУРА | ЗАВРШЕН ИСПИТ

Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето

Резултати    Активности    Билтен

**Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година**

Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини: 29.05.2021 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература; >>>

**Информација за проектна задача во државна матура 2020/2021 година**

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државната матура во гимназииското, стручното и средното уметничко образование, средношколците од четврта година, наредно до 30 ноември, 2020 г. треба да пријават тема за изработка на натурска проектна задача. >>>

**Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година**

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година >>>

**Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2020 година**

Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2020 година ќе се реализираат во следниве термини: >>>

Архива на Новости

Дона   Новости   Резултати   Активности   Државна Матура   Училишна Матура   Завршен Испит   Проектна Задача   За Нас   Контакт

© 2008 Биро за развој на образование . Сите права се задржани.  
W3C valid XHTML, valid CSS

Информации за матура  
www.matura.gov.mk



## Државна матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование ина за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Државната матура се поаѓа според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за државна матура.

Државната матура опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.

### Правилник за државна матура

Концепција

Записник

Пријава за државна матура

ИСПИТНИ ПРОГРАМИ

Правила за однесување на кандидатите и задолженија за УМК

ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИТЕ ИСПИТИ

Сугестии за подобри одговори на прашањата од делот Пишување (за мај-чините и странските јазици)

Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2020 година

Информација за успешно полагање на матурскиот испит

Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по филозофија за државна матура

ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по СОЦИОЛОГИЈА за државна матура

Пријава за тестатор

Видео за обврските на тестаторот

Пријави за оценувачи

Протокол за постапување при реализација на испитите од државната матура за учебната 2019/2020 година

УПЛАТСТВО ЗА ТЕСТАТОРИ

ПРИГОВОРИ АВГУСТ 2020

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година



## ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

«« Назад

Пилот државна матура ноември 2006

Државна матура јуни 2008

Државна матура август 2008

Државна матура јуни 2009

Државна матура август 2009

Државна матура јуни 2010

Државна матура август 2010

Државна матура јуни 2011

Државна матура август 2011

Тестови државна матура јуни 2012

Државна матура 2013 година

Државна матура август 2013

Државна матура јуни 2014

Државна матура август 2014

Тестови државна матура јуни 2015

Тестови државна матура август 2015

Тестови државна матура јуни 2016

Тестови државна матура август 2016

Тестови државна матура јуни 2017

Тестови државна матура август 2017

Тестови државна матура јуни 2018

Тестови државна матура август 2018

Тестови државна матура јуни 2019

Тестови државна матура август 2019


Тестови државна матура јуни 2020

Тестови државна матура август 2020

MK SQ TR

**ДРЖАВЕН  
ИСПИТЕН  
ЦЕНТАР**

ДРЖАВНА МАТУРА | УЧИЛИШНА МАТУРА | ЗАВРШЕН ИСПИТ



## Проектна задача

Проектната задача е составен дел од државната матура, училишната матура и завршниот испит.

Проектната задача, како составен дел од државната и училишната матура, претставува проучување на проблем што ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области.

Проектната задача, како составен дел од завршниот испит, служи за проверка на практичната оспособеност на ученикот за вршење на работи од областа на струката.

---

Испитна програма  
Примери за проектни задачи  
Скала за претворање на поени во оценка за проектната задача  
Кои се промените во Испитната програма за проектна задача

---

Дома [Новости](#) [Резултати](#) [Активности](#) [Државна Матура](#) [Училишна Матура](#) [Завршен Испит](#) [Проектна Задача](#) [За Нас](#)

© 2008 Биро за развој на образование . Сите права се задржани.  
W3C valid XHTML, valid CSS

**ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР**

**ИСПИТНА ПРОГРАМА ЗА  
ПРОЕКТНА ЗАДАЧА**



## Често поставувани прашања:

**1. Доколку не се положи некој предмет во јуни има ли втора можност да се полага?**

О. Да, може да се пријави во јули и полага во августовскиот испитен рок.

**2. Дали во август мора да се пријави истиот предмет кој се полагал во јуни?**

О. Може да се пријави истиот предмет, но може да се избере и друг од листата на предмети.

**3. Дали ако се положи македонски јазик и литература, а не се положи некој друг предмет од изборните екстерни предмети, може да се добие диплома за завршен испит ?**

О. Да, со поднесување на Барање и доколку се положени интерниот предмет и матурската проектна задача се добива диплома за училишна матура.

**4. Доколку избирам како прв изборен предмет англиски јазик, може ли да избирам друг странски јазик како втор или трет изборен предмет.**

О. Не, четирите предмети мора да се различни.

Англиски/германски/француски се водат како странски јазик и може да се избере само еднаш